



Почитувани,

Во врска со спроведување на проектот „Физибилиити студија за Прекуграничен биосферен резерват Осогово – Feasibility Study for Trans – border Biosphere Reserve Osogovo”, №2007CB16IPO007-2012-3-047, финансиран од Европската Унија, во рамки на претпристапниот инструмент за прекугранична соработка (ИПА) помеѓу Македонија и Бугарија, каде Бугарската Фондација за Биоразнообразие (ББФ) - клон Беласица од Бугарија е водечка организација по проектот, а партнер е Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ - Скопје, преку Факултетот за Земјоделски Науки и Храна – со регионална канцеларија во Струмица, Ве покануваме да ги слушенете резултатите од 18 месечниот проект.

Во рамки на проектот проценети се природните и културните вредности, анализирани се моменталните стопански активности и намери за развој во регионот, оценети се економските карактеристики и можности за развој на Осоговскиот регион како биосферен резерват под „капата“ на УНЕСКО, како и спроведено е социолошко истражување за испитување на ставот на локалното население и институциите за заштита на природните и културните вредности и намерите за одржлив економски развој. Истражувањата се извршени на целата територија на Осогово од тим на експерти по различни области (културно и историско наследство, фауна, флора, шумарство, земјоделство, туризам, економија и социологија).

Со цел презентирање на резултатите, Ве покануваме да бидете дел од средбата која ќе се одржи на **11 ноември 2015 г., од 11 до 13 часот во просториите на домот на АРМ во Струмица.**

Предвидената програма вклучува:

- 11.00 – 11.30 Регистрација на учесници
- 11.30 – 12.30 Презентација на резултатите од проектот
- 12.30 – 13.00 Дискусија

Посебно ќе ни претставува чест доколку присуствуваат претставници од регионот, органите на државната власт како и сите заинтересирани страни.

Со почит и надеж за успешна соработка,

Декан
Проф. Д-р Драги Димитриевски
&
Горан Трајковски,
Координатор на проектот

